

ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Јас, _____ (име и презиме), со МБГ
_____ изјавувам, под морална, кривична и материјална одговорност
дека:

а) НЕ СУМ носител на јавна функција

б) СУМ носител на јавна функција _____ (да се
наведе функцијата) и/или лице поврзано со лице носител на јавна функција

Воедно изјавувам дека се обврзувам во иднина да го известам КБ Прво пензиско Друштво АД Скопје доколку го променам (стекнам/престанам да имам) својството на носител на јавна функција.

*** Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во Р. Северна Македонија**

“Носители на јавни функции”, согласно важечката законска регулатива во РСМ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Р. Северна Македонија или во друга држава, како: претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри; избрани претставници во законодавна власт; судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови; членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка; амбасадори; офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник); избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата; лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии); лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и градоначалници и претседатели на совети на општини.

Лицата се сметаат за носители на јавни функции најмалку две години по престанокот на извршувањето на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

а) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:

- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница
- деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
- родители на носителот на јавна функција

б) лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:

- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
- кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција

Изјавил:

Датум и потпис:
